




# Е-ИНФО 43

АКТИВНОСТИ НА „ПАКОМАК”  
ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ ДО  
СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА



АМБАЛАЖАТА  
ШТО ИМА  
МИНАТО,  
**МОЖЕ ДА ИМА  
И ИДНИНА!**

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ ДО СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА. ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ЧИЈА ЦЕЛ Е ПРОМОЦИЈА НА ВАЖНОСТА НА СЕЛЕКЦИЈА И ПРЕРАБОТКА НА АМБАЛАЖНИОТ ОТПАД.

ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2022

# 1

## ПОВИК ДО ОПШТИНИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА ПРОЕКТОТ

„Пакомак“ распиша повик за учество на општините во проект „СМАРТ систем за управување отпад од пакување“ во партнерство со швајцарската амбасада, од кој ќе имаат придобивки сите три вклучени страни: граѓаните, општините и „Пакомак“. Рокот на пријавување е до 31.8.2022 година, каде што за учество на општините постојат два модела:

- да дава субвенција за граѓаните (90.000 МКД годишно по машина)
- да инвестира во вендинг машини

**ПОВИК  
ЗА ОПШТИНИТЕ  
ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТ НА ПАКОМАК  
ВО ПАРТНЕРСТВО СО ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА**

Проектот е финансиран преку ЕУ Фондот за регионален развој и е дел од програмата за регионален развој на Република Македонија. Проектот е реализиран преку партнерство со Швајцарската амбасада во Скопје.

Целта на проектот е да се подобри управувањето со отпад од пакување преку воведување на SMART систем за управување со отпад од пакување. Проектот вклучува поставување на SMART системи за управување со отпад од пакување, информирање на граѓаните за правилно управување со отпад од пакување и воведување на вендинг машини за отпад од пакување.

Учесниците во проектот се општините, коишто ќе учествуваат со поднесување на барања за учество во проектот. Барањата за учество се поднесуваат до 31.08.2022 година.

За повеќе информации посетете ја веб-страницата [www.pakomak.com.mk](http://www.pakomak.com.mk) или контактирајте со Контактниот Сектор во ММВ.

**КРИТЕРИУМИ  
ЗА ЕВАЛУАЦИЈА**

БРОЈ НА ОПШТИНИ ОД ИСТ ПЛАНСКИ РЕГИОН	ДО ТРИ	10 ПОЕНИ
	ДО ЧЕТИРИ	15 ПОЕНИ
	ДО ПЕТ (и ПОВЕКЕ)	20 ПОЕНИ
БРОЈ НА НАСЕЛЕНИЕ ШТО ЖИВЕЕ СО ОПШТИНИТЕ АПЛИКАНТИ	ДО 50.000	10 ПОЕНИ
	ОД 50.000 ДО 100.000	15 ПОЕНИ
	НАД 100.000	20 ПОЕНИ
ЕКОЛНО ФИНАНСИСКО УЧЕСТВО ОД СТРАНА НА ОПШТИНИТЕ И ОРГАНИЗМОТ СЕКТОР ВО ММВ	ПАТРИМАЊЕ 1-7 (ЕР-1 Е НАЈВИСОКА ПОКУДА)	80 ПОЕНИ
	1	40 ПОЕНИ
	2	30 ПОЕНИ
	3	20 ПОЕНИ
	4	20 ПОЕНИ
	5	20 ПОЕНИ
	6	15 ПОЕНИ
7	10 ПОЕНИ	

**ПАКОМАК**

Министерство за животна средина и вода  
Република Македонија  
Улица "Марија Трпезиќ" бр. 1  
1000 Скопје, Македонија  
Телефон: +381 02 320 11 11  
Е-пошта: [info@pakomak.com.mk](mailto:info@pakomak.com.mk)

## 2 | ПРИСУСТВО НА ПОВЕЌЕ НАСТАНИ

- Пивофест во Прилеп, Грин бич фестивал во Охрид, концерт на Симон Трпчевски

На поголемите настани оваа година „Пакомак“ беше присутен со тим од девојки, кои беа ангажирани да ги собираат пластичните шишиња и лименките од посетителите. Со тоа што со овој пристап тие ги едуцираа посетителите за придобивките од рециклирањето. Вкупно беа собрани по две вреќи лименки и ПЕТ-шишиња, вкупно 20 кг амбалажа, каде што ангажираниот тим од страна на „Пакомак“ доби пофални зборови од посетителите за оваа акција.



# 3

## КОМУНИКАЦИЈА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ

На официјалните профили на „Пакомак“ на „Фејсбук“ и на „Инстаграм“ редовно се објавуваат „Антирекорди“, каде што идејата е да му се прикаже на народот дека отпадот треба да се селектира соодветно, не како на фотографиите.



## 4 | КОНЦЕРТ „САУНД ОФ ГРИН“ (SOUND OF GREEN)

- Фестивалот „Звукот на Скопје“ беше организиран од страна на Културно-информативниот центар, каде што едниот ден, во соработка со „Пакомак“ и со партнерите го организираше „Саунд оф грин“ (Sound of Green). Повеќе од 3.000 луѓе од сите генерации го посетија настанот и уживаа во одличната атмосфера што ја направија уметниците Дина Јашари, групата „Хајка“ и евровизиската претставничка на Србија, Констракта, заедно со нејзината група „Земља грува“. На настанот се влегуваше со селектирање едно пластично шише или лименка, а „Пакомак“ имаше поставено екокорнер за посетителите да можат соодветно да го селектираат отпадот.



## 5 СОБИРЕН ПУНКТ И СОЗДАВАЊЕ ПРЕПОЗНАТЛИВО ИМЕ ОД ВЕНДИНГ МАШИНИТЕ

Од страна на „Пакомак“ во секој од маркетите каде што има простор до вендинг машината беше поставен обележан собирен пункт со капацитет за три до пет полни вреќи. Целта е постигнување оптимум на собирањето отпад.



## 6 ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ОД „БИМИЛК“ ВО БИТОЛА

Во Битола свечено беше отворено игралиштето во градскиот парк, кое е донација од Битолска млекоарница. Отворањето на детското игралиште, исто така, беше проследено со многу забава, интересни игри, пеење и едукација. Од страна на „Пакомак“ беше организирана и едукативна работилница заедно со магионичарот Кристијан на тема екологија преку која на децата на интересен и креативен начин им беа претставени рециклирањето и пренамената на отпадот.





# 7

## ОРГАНИЗАЦИЈА НА БАЛКАНСКА РАБОТИЛНИЦА

Од страна на „Пакомак“ беше организирана меѓународна работилница со тема „Поефикасна селекција и рециклирање на амбалажниот отпад“, каде што учествуваа најголемите компании за управување отпад од регионот и тоа од Србија, Грција, Бугарија, Босна, Романија, Унгарија, Турција, Чешка, како и претставници од Белгија.

На оваа работилница директорот на „Пакомак“, Филип Ивановски, изјави дека нашата држава не заостанува многу во однос на регионот во делот на собирање и рециклирање на отпадот.


Целта на „Пакомак“ е до 2030 година 70 проценти од отпадот од пакување да се селектира соодветно и да се рециклира.

Во оваа работилница беа разменети различни искуства во поставувањето, развивањето и во функционирањето на шемата за преработка и рециклирање на отпадот од пакување.



Balkan workshop 2022, Skopje





ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2022



Packaging Recovery Organisation Europe  
**PRO EUROPE**